



ГОЛЕМИТЕ ХРИСТОВИ АПОСТОЛИ ТОМА И ЈАКОВ АЛФЕЕВ

Икога ги повика Своите дванаесет ученици, им даде власт над нечистите духови, да ги прогонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. А имињата на дванаесетте апостоли се овие: првиот Симон, наречен Петар, и Андреј, негов брат; Јаков Заведеев и Јован, неговиот брат; Филип и Вар-

пред незнајбошците... И ќе предаде брат брата си на смрт, и татко - чедото свое; и ќе станат деца против родителите и ќе ги убијат; и ќе бидете омразени од сите заради Моето име, но кој претрпи до крај, ќе биде спасен". (Мат. 10, 1-8, 17-18, 21-22)

Христовите апостоли, тука на земјата, со својот живот

галилејскиот град Панаеда. Го проповедал Светото Евангелие во Индија, а потоа во Мелиапор (град во Индостан). Со името Божјо вршел необични чуда. Св. Евангелист Јован нè известува дека Господ Исус Христос по Своето воскресение ѝ се јавил на Марија Магдалина, па на единаесетте ученици. Застанал

среде нив и им рекол: "Мир вам!" Им ги покажал рацете, нозете и ребрата Свои, и повторно им рекол: "Мир вам! Како што Ме испрати Отецот, така и Јас ве испраќам... Примете Дух Свети!" Но, Тома не бил со нив кога дошол Христос. Тие му рекле: "Го видовме Господа". Се разгорела Божествената љубов

"БОЛНИ ЛЕКУВАЈТЕ, ЛЕПРОЗНИ ИСЧИСТУВАЈТЕ, МРТВИ ВОСКРЕСНУВАЈТЕ, БЕСОВИ ПРОГОНУВАЈТЕ!"

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

толемеј, Тома и Матеј митникот, Јаков Алфеев и Левиј, наречен Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариот, кој и Го предаде". Ова се дванаесетте Христови ученици кои Тој ги овластил, ги испратил и им заповедал, зборувајќи: "По пат кон незнајбошци не одете и во самарјански град не влегувајте; а одете најмногу при изгубените овци на Израилевиот дом; И одејќи, проповедајте и кажувајте дека се приближи царството небесно; болни лекувајте, лепрозни исчистувајте, мртви воскреснувајте, бесови прогонувајте! Бесплатно добивте, бесплатно давајте!... Чувајте се од луѓето, зашто тие ќе ве предадат на судовите, и по нивните синагоги ќе ве бијат. И ќе ве одведат пред управници и цареви заради Мене, за да сведочите пред нив и

го прифатиле и го потврдиле Божјиот повик на светост и совршенство.

Пресвета Троице, триплатмена сило, светлост и спасение, "љубов од еден ист оган", Ти ги воздигнуваш луѓето до небесниот Престол.

ЧУДА

Свети апостол Тома е во Бога вечно жива личност. Тој навистина го љуби Бога, и сите негови подвизи, сите негови дела биле плод на таа неизмерна љубов. Бог го удостоил да биде еден од Дванаесетте Христови апостоли, голем сведок за вистините на Божјите дела и вечен чувар на Христовата наука.

Тома е еврејски збор и значи "близнак". Се родил во

"Дај го прстот свој овде и види ги рацете Мои; дај ја раката своја и стави ја во ребрата Мои; и не биди неверлив, но верлив!" Св. апостол Тома го видел воскреснатиот Христос, ги допрел животодавните Негови ребра, лично се уверил дека Христос воскреснал и дека е жив, и радосно извикал: "Господ мој и Бог мој!" А Исус Му рекол: "Тома, Ти поверува, оти Ме виде; блажени се оние, кои не виделе, а поверувале".

Светиот апостол Јаков, син Алфеев:

"Господ е моја светлина и мое спасение: од кого да се плашам? Господ е крепост на мојот живот, од кого да се плашам?... Срцето мое ги повторува Твоите зборови: Барај го лицето Мое; и јас го барам лицето Твое, Господи".

во срцето на светиот апостол Тома, но тој лично сакал да се увери за Христовото воскресение: "Дури не ги видам раните од клинците на рацете Негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата Негови, нема да поверувам", тој им зборувал на апостолите.

По осум дена Христовите ученици повторно биле собрани, и Тома со нив. Тогаш дошол Исус, застанал меѓу нив и рекол: "Мир вам!" Потоа му рекол на Тома: "Дај го својот прст овде и види ги рацете Мои; дај ја раката своја и стави ја во ребрата Мои; и не биди неверлив, но верлив!" Св. апостол Тома го видел воскреснатиот Христос, ги допрел Неговите животодавни ребра, лично се уверил дека Христос воскреснал и е жив, и радосно извикал: "Господ мој и Бог мој!" А Исус Му рекол: "Тома, Ти поверува, оти Ме виде; блажени се оние, кои не виделе, а поверувале". Преку сомневањето на свети апостол Тома за Христовото воскресение, се доби потврда за тој најнеобичен и најспасоносен настан во историјата на човештвото. "Христос навистина воскресна и им се јави на учениците не како привидување и не во некое друго тело, туку во она истото во кое настрада заради нашето спасение". И по Христовото вознесение и симнување на Светиот Дух над апостолите, Господ му се јавил на Тома за да го проповеда Евангелието во Индија. Тогаш настанало Успение на Пресвета Богородица. Сите апостоли, од разни страни на светот, биле пренесени во Ерусалим, кон одарот на Богородица. Но, Тома не дошол на самиот ден на погребот на Богопрославеното тело на Преплагословената, Пресвета и Пречиста Богородица. Присигнал третиот ден по Нејзиното Успение. За Тома да ѝ се поклони, апостолите решиле да го отворат гробот. Меѓутоа, "кога го отворија гробот тие не го најдоа телото, туку само една плаштаница...". Значи, Мајката

Божја, како и Нејзиниот Син, на третиот ден воскреснала, и со телото била вознесена на небото. Тома, со своето здоцнување на погребот на Мајката Божја, пред светот "го откри чудесното прославување на Мајката Божја". Тој во Индија основал Црква и многу луѓе поверувале во Бога.

ПРОПОВЕД

Тома го проповедал Христа во Каламидските краеве, каде владеел царот Муздиј. Во Христа поверувала царицата Тертијана, сопруга на царот

говото свето Име и да ги обраќам луѓето од заблуда...". По наредба на незнајбожниот цар, апостолот со боси нозе го поставиле на вжештени железа, па во вжештена печка, но останал жив и неповреден. Во присуство на апостолот, идолот се растопил. Царот им го предал Тома на своите пет војници и им заповедил да го одведат на гората и со копја да го избодат. Петте војници го прободеле апостолот со пет копја. Св. апостол Тома, како и Христос, на телото добил пет лути (жестоки, остри) рани и душата ја предал во рацете на својот Господ. Добриот војник на Исус Христос, облечен

вал и бил крстен. На местото каде што било сохрането телото на апостолот, настануваат чуда. Апостолот се слави на 6.10/19.10.

Свети апостол Јаков Алфеев - На 22 октомври Светата православна црква го прославува светиот апостол Јаков, син Алфеев и еден од Дванаесетте големи апостоли, родениот брат на апостолот и евангелист Матеј. Тој е вистински сведок на зборовите и на чудата Господови, сведок на Неговото страдање, воскресение и вознесение. По слегувањето на Светиот Дух на Педесетница, апостолот го проповедал Христовото Евангелие во Елефтеропол и во околните места. Со името на Господа го разурнал идолопоклонството, ги изгонувал демоните од луѓето и лекувал секаква болест. Со голема ревност ја сеел Христовата наука и во Египет, каде што и настрадал за својот Спасител (во градот Острацин). Бил распнат на крст од незнајбошците и станал жител на Небесното царство, за бесмртно да царува со Царот на славата. Тој страдал, зашто знаел во Кого поверувал.

Но, Божјата цврста основа стои непоколебливо, имајќи го овој печат: "Ги позна Господ своите". Распнат на крстот, апостолот го повикувал Господ од чисто срце, а Господ го укрепил, го спасил од беззакониците и го зачувал за Своето Небесно Царство. Неговите последни мисли биле упатени кон Бога: "Господ е моја светлина и мое спасение: од кого да се плашам? Господ е крепост на мојот живот, од кого да се плашам?... Срцето мое ги повторува Твоите зборови: Барај го лицето Мое; и јас го барам лицето Твое, Господи". (Псал. 26, 1, 2, 8) Апостолот, овенчан со слава и чест, остана како пример во словото, духот, животот, љубовта, верата и чистотата.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд

"Дури не ги видам раните од клинците на рацете Негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата Негови, нема да поверувам!"



СВЕТИ АПОСТОЛ ТОМА СЕ ДОПИРА ДО РЕБРОТО ХРИСТОВО ПО ВОСКРЕСЕНИЕТО

Муздиј, како и нејзината сестра Мигдонија. Апостолот ги крстил. Во Христа поверувал и Азан, царскиот син, и бил крстен. Но, царот Муздиј дознал за сè ова, и Тома го фрлил в затвор. Потоа тој бил изведен на суд пред царот. Царот го прашал: "Кој си ти, роб или слободен?" Тома му одговорил: "Роб сум на Оној над кој ти немаш власт... Мој господар е Господ на небото и на земјата, Бог и Создател на секое творение... Тој ме испрати да го проповедам Не-

во оклопот на љубовта и верата и "шлемот на надежта за спасение", не отстапил од вистината и останал вечен син на Светлината. Петте убијци со петте копја, синовите на ноќта, останаа вечни синови на темнината.

Царскиот син Азан - факонот, и свештеникот Сифор, чесно го сохраниле неговото свето тело. По неколку години се разболел царскиот син и бил излекуван по молитвите на царот кон Господ и свети Тома. Царот поверу-